



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-903880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-670880.

Среда, 13 јуни 1951

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. VII

Цена на овој број е 10.— дин. — Претплата за 1951 година изнесува 600.— динари, а за странство 750.— динари. Редакција: Улица Кралевиќа Марка бр. 9. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 28-276 Продавно одделение 22-618, Телефонски центар 28-010

274.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог на Министерот на поморството на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОМОРСТВОТО НА ФНРЈ

Член 1

Се укинува Генералната дирекција на трговската морнарица на Министерството на поморството на ФНРЈ.

Член 2

Ликвидацијата на дирекцијата од чл. 1 од оваа уредба ќе ја изврши ликвидационата комисија определена од Министерот на поморството на ФНРЈ.

Член 3

Правата и обврските на укинатата дирекција што произлегуваат од нејзиното стопанско работење преминуваат на соодветните претпријатија и тоа на: Јадранската линиска пловидба, Јадранската слободна пловидба, Јадранската поморска агенција и Опскрбата на бродовите.

Сите договори, што се однесува до набавките на материјали што ги склучила укинатата дирекција за 1951 година, се пренесуваат на Јадранската линиска пловидба.

Распоредот на инвентарот и на другите основни средства на укинатата дирекција ќе го изврши Министерот на поморството на ФНРЈ.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануваат да важат Уредбата за оснивање Генерална дирекција на бродарството на Министерството на поморството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/47) и Уредбата за изменување на Уредбата за оснивање Генерална дирекција на бродарството на Министерството на поморството на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 114/48).

Член 5

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба ќе донесе, по потреба, Министерот на поморството на ФНРЈ.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

29 мај 1951 година

Белград

Го застапува

Претседателот на Владата на ФНРЈ
Потпретседателот на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

Министер на поморството на ФНРЈ,
Манс Баке, с. р.

275.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста за определување и контрола на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/50) и точ. 1 на Наредбата за утврдување на производите на кои што цените ќе им ги определува Владата на ФНРЈ, Министерот на финансите на ФНРЈ и Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 66/50), а по предлог на Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА ОТКУПНАТА ДРЖАВНА (СВРЗАНА) ЦЕНА ЗА МАК-ОПИУМ

1. За мак-опиум се определува следна откупна државна (сврзана) цена и тоа:

За 1 кг мак-опиум (катрап смола), со 11% морфин Дин. 1760.

Доколку има повеќе морфин или помалку од тој процент, цената му е сразмерно поголема или помала.

Горната цена важи за 1 кг. нето тежина, франко вагон, шлеп или магацин на откупната станица, според изборот на купувачот.

2. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи откупната државна (сврзана) цена за мак-опиум определена со Наредбата за државните (сврзаните) цени на индустриските растенија по видот и квалитетот од родот на 1949 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 76/48).

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 2862

7 јуни 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ —
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

276.

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на надворешните работи и од Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОТВРДА НА СПОГОДБАТА ЗА СУЗБИВАЊЕ НА КОМПИРОВАТА ЗЛАТИЦА

1. — Се потврдува Спогодбата за сузбивање на компирираната златица што ја склучија на 20 април 1951 година во Париз претставниците на Федеративна

Народна Република Југославија, на Австрија и на Италија која што гласи:

„На состанокот во Париз на 20 април 1951 година под претседателството на г. др Вилкинс, Генералниот директор на Европската организација за заштита на растенијата, претставниците на Италија, на Австрија и на Југославија се согласија да им ја поднесат на своите односни влади следната спогодба на одобрение:

Да би се спречило што е можно порано ширењето на заразата на компировата златица и масовата појава на овој паразит во подрачјата што се веќе заразени, делегатите на Италија, на Австрија и на Југославија сметаат за корисно и потребно да ја зајакнат борбата против компировата златица во подрачјата што се наоѓаат по должината на италијанско-југословенската, италијанско-австриската и австриско-југословенската граница и да ги координираат усилбите што ќе се преземат за таа цел во секоја од овие земји.

За таа цел ги препорачуваат следните мерки:

1) Општо испитување организирано за да се открие на време сосема новата зараза во подрачјата кои се малку заразени или кои не се уште заразени со компировата златица;

2) Уништување на компировата златица во површинските жаришта и во почетокот на заразата;

3) Задолжителен хемиски третман во сите полиња со компир во подрачјата што се нападнати со компировата златица, бројот на третманите зависи од степенот и развојот на заразата;

4) Именување постојани инспектори кои ќе бидат надлежни за организацијата и изводењето на сите преземени мерки за сузбивање на компировата златица;

5) Често изменување на обавести за појавата на компировата златица, за борбата против овој инсект и за резултатите добивени во застапените земји и одесненија за инспекторите што се надлежни за борбата против компировата златица во пограничните области што се однесува до состанокот и размената на обавестите и искуството“.

2. — Денот на влегувањето во сила на оваа спогодба ќе го објави Министерството на надворешните работи во „Службениот лист на ФНРЈ“, откако ќе прими обавести за одобрувањето на оваа спогодба од страна на владите на Австрија и на Италија.

3. — Ова решение ќе се објави во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IV бр. 2787/51

7 јуни 1951 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на Народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на надворешните работи,

Едвард Кардељ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за селско стопанство

и шумарство,

инж. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

277.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за надлежноста и составот на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/50), Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава

НАРЕДБА

ЗА РЕВИЗИЈА НА НАБАВКИТЕ НА МАШИНИ И УРЕДИ ОД УВОЗОТ

1. Со цел на ревизија на набавките на машини и уреди од увозот со цел да се исполни основниот

план на капиталната изградба што е задолжителен по Петгодишниот план и одобрен од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, при Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ се оснива Комисија за ревизија на набавките на машини и уреди од увозот.

Претседател и членови на комисијата именува Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ. Во комисијата влегува и претставник на Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ ќе ја определи со правилник за работа организацијата и начинот на работењето на оваа комисија.

2. Без согласност од Комисијата за ревизија на набавките за машини и уреди од увозот, инвеститорите не можат да поднесат барање до Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ за да им се одобри увоз на машини и уреди кои припаѓаат на следните стопански граници:

на гранката 117 03 00 00 00;

на гранката 117 25 00 00 00, иземајќи

ги производите од гранката 117.25.50.00.00 машини и уреди на изработка на сијалици;

на гранката 119 11 00, ротациони машини.

Се овластува Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ да може во согласност со соодветниот претседател на сојузниот совет да ги прошири групите на машини на кои што ќе се однесуваат прописите од оваа наредба.

3. За да добие согласност за увоз на машини и уреди по прописите од оваа наредба, инвеститорите се должни да постапат на следен начин:

претходно да утврдат дали имаат обезбедена девизиона квота кај Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ, и за тоа да и поднесат докази на комисијата;

да и поднесат на комисијата на увид ревидирана програма на изградбата на инвестициониот објект Правилник за ревизија на програмите на изградба и за организацијата и работењето на комисијата за ревизија на програмите на изградба — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/50 и чл. 8 од Уредбата за извршување планот на градежните објекти во 1951 година — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/51).

Доколку инвеститорот не располага со ревидирана програма на изградбата, должен е да и поднесе на комисијата следни податоци:

а) податоци за планските задачи врз базата на асортиманот на производството и на услугите;

б) податоци за распоредот на машините и на уредите (цртежи или скици во најмала мера од 1:250) и тоа како за оние што постоат, така и за машините и уредите што ќе се набават;

в) рекапитулации на машинскиот парк со преглед на постоеќите и потребните машини и уреди и со пресметката на работното време по машините. Базата на пресметката на работното време за гранката 117 и 119 се две смени, со тоа што основните машини (клучни) да мораат да работат во сите три смени.

Доколку комисијата установе дека поднесените податоци не се потполни, може да бара од инвеститорот да ги дополни податоците.

4. Кога се разгледува предлогот за увоз на машини и уреди, комисијата, проценувајќи ја оправдноста на поднесеното барање, особено ќе испита дали спецификацијата на машините и на уредите што треба да се увезат не содржи такви машини и уреди што се наоѓаат во списокот на расположивите машини и уреди кај Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ, односно дали овие машини и уреди се изработуваат во доволна количина во земјата.

5. Комисијата за ревизија на набавките на машини и уреди од увозот откако ќе го разгледа елаборатот

донесува решение со кое може да одобри или да одбие увоз на машини и уреди.

Комисијата е должна да донесе свое решение во срок од 10 дена од поднесеното барање на инвеститорот, односно од поднесувањето на дополнителните податоци од страна на инвеститорот.

6. Против решението од комисијата може да се подаде жалба во срок од 5 дена до Претседателот на Советот за машиноградба на Владата на ФНРЈ, кој донесува конечно решение.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 542

30 мај 1951 година

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

278.

Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за буџетот и чл. 37 од Законот за даноците, а во врска со чл. 10 и 33 од Уредбата за данокот на промет на производите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/47) и прописите од Уредбата за плаќањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/51), издавам

НАРЕДБА

ЗА СРОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВ

1) По прописите од оваа наредба данокот на промет на производите, пазаришната добив и разликите во цените на репродукционите материјали наменети за локалното производство ќе ги плаќаат:

- а) сите државни стопански претпријатија без обзир под чија стопанска управа се наоѓаат;
- б) задругите и задружните сојузи и нивните претпријатија;
- в) општествените организации и нивните претпријатија;
- г) државните надлештва и установи;
- д) другите обвезници кои се должни по чл. 33 од Уредбата за данокот за промет на производите да водат работни книги, осем обвезниците споменати во точ. 4 ст. 2 чл. 33 од Напатствието за извршување на Уредбата за данокот на промет на производите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/48).

2) Сите обвезници од претходната точка на оваа наредба кои можат да извршат уплатата со издавање вирмански налог, должни се следниот ден по истекот на секои пет дена во месецот да го уплатат данокот на промет на производите што е остварен по фактурите наплатени во текот на минатите пет дена. Другите обвезници од претходната точка на оваа наредба, исто така, следниот ден по истекот на секои пет дена во месецот го плаќаат во готови пари со уплатница данокот на промет на производите што е остварен во текот на минатите пет дена.

Во истиот срок и на ист начин како данокот на промет на производите овие обвезници се должни да ја уплатат и остварената пазаришна добив и разликите во цената на репродукционите материјали.

Разликите што стануваат во трговската мрежа поради изменување на цените на стоките за широка потрошувачка што се продаваат по цените во слободна продажба, ќе се пресметуваат и ќе се книжат во корист односно на терет на одделната сметка на разликите во цените на стоките во трговијата, по прописите од точ. 11 од Наредбата за пресметување и уплатување на пазаришната добив и на разликите во цените на репродукционите материјали наменети за локалното производство као и за надокнада (регресот) на разликите станати во цените при продажба на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51).

3) Петдневните срокови по оваа Наредба се сметаат: од 1—5, од 6—10, од 11—15, од 16—20, од 21—25 и од 26— до последниот ден во месецот.

Главната централа на Народната банка на ФНРЈ може да определи кај некои филијали и некои комунални банки данокот на промет на производите и пазаришната добив времено да се уплатуваат само двапати месечно, т. е. на 16-ти во месецот за првите 15 дена и на 1-от во наредниот месец за вториот дел од минатиот месец, и тоа од страна на сите обвезници од точ. 1 на оваа наредба.

4) Данокот на промет на производите што се плаќа по повод на угрошокот на производите во натамошната фаза на производството (меѓуфазен данок) и данокот на промет на производите, а евентуално и пазаришната добив која се плаќа при земањето на производите за сопствени потреби, се плаќаат во срок од пет дена по истекот на месецот во кој што се потрошени тие производи во натамошната фаза на производството односно во кој се земени за сопствени потреби.

Данокот на промет на производите и пазаришната добив која се наплатува при исплата на сметките ќе се уплатуваат во срокот предвиден со прописите од Наредбата за наплата на данокот на промет на производите и на пазаришната добив при исплатата на сметките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/51).

5) Даночните обвезници ќе го плаќаат данокот на промет на производите, пазаришната добив и разликите во цените на репродукциони материјали кај Народната банка на ФНРЈ, односно кај друга банка, на сметките што се определени со Напатствието за уплата на поделени видови буџетски приходи по буџетите за 1951 година на сметките кај Народната банка на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 71/50) и со подоцнежните прописи.

6) Филијалите на Народната банка на ФНРЈ, односно другите банки при кои што се уплатува данокот на промет на производите само двапати месечно, ќе го вршат пренесувањето на состојбата (празнењето) на сметките на данокот на промет на производите на секој 5-ти и 20-ти во месецот, а другите филијали и други банки при кои што се уплатува данокот петдневно, ќе го вршат пренесувањето на состојбата на овие сметки во последниот ден на секои пет дена во месецот, т. е. на 5-ти, 10-и, 15-ти, 20-ти, 25-ти и последниот ден во месецот.

7) При пренесувањето (празнењето) на состојбата на сметките на данокот на промет на производите филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка, ќе му го одобрат на буџетот на околскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор делот од данокот што му припаѓа а другиот дел што припаѓа на републичкиот и на сојузниот буџет ќе се пренесе на Централата односно на оперативната филијала на Народната банка на ФНРЈ за дотичната народна република, известувајќи ја и за вкупниот износ на наплатениот данок.

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка, ќе постапува што се однесува до пазаришната добив и до разликите во цените на репродукциони материјали на досегашниот начин.

8) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка во иднина ќе испраќа катадневно до поверенството за фипансија на околскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор делови од уплатниците и од вирманските налози за платениот данок на промет на производите од страна на даночните обвезници од приватниот сектор, додека деловите од уплатниците и од вирманските налози за платениот данок на промет на производите од страна на сите други даночни обвезници ќе ги задржува и самата ќе воли индивидуална и сумарна евиденција.

Деловите од уплатниците и од вирманските налози за платениот данок на промет на производите од страна на даночните обвезници од приватниот сектор

и деловите од уплатниците и од вирманските налози за платената пазаришна добив и за други видови приходи од страна на сите обезници филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка, ќе ги испраќа до поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор со список на уплатените износи.

9) Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка ќе поднесе во рок од пет дена по истекот на месецот до поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор извештај за наплатениот износ на данокот на промет на производите од поодделни даночни обезници за кои таа води индивидуална евиденција, и тоа за наплатениот износ во текот на минатиот месец и за вкупниот наплатен износ од почетокот на годината до крајот на минатиот месец за кој што се поднесува извештајот. Во овој извештај ќе се покаже и вкупниот износ на данокот на промет на производи што е наплатен од даночните обезници од приватниот сектор.

10) Поверенството за финансии на околинскиот (градскиот, реонскиот) народен одбор нема да води во иднина индивидуална евиденција за наплата на данокот на промет на производите за оние даночни обезници за кои што филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно комуналната банка, е должна да ја води таа евиденција по точ. 8 од оваа наредба, туку ќе врши потребни проверки на исправноста на пресметките и на уплатата на данокот од страна на даночните обезници врз основа на податоците што ќе ги зема во текот на месецот од евиденцијата на филијалата на Народната банка на ФНРЈ, односно од комуналната банка, а на крај на месецот ќе врши потребни проверки според месечниот извештај од филијалите на Народната банка на ФНРЈ, односно од комуналната банка.

11) Оваа наредба не се однесува до сроковите и до начинот на плаќањето на данокот на промет на производите и на пазаришната добив од страна на оние обезници кои не се должни да водат работни книги и од обезниците што ќе извршат некој промет случајно.

12) Оваа наредба ќе се применува од 1 јули 1951 година кога престануваат да важат: а) Наредбата за сроковите за уплата на данокот на промет на производите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/48), б) Наредбата за плаќање на данокот на промет на производите при наплатата на фактурите преку државните кредитни претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/49), в) соодветните одредби од Наредбата за пресметување и уплатување на пазаришната добива и разликите во цените на репродукциони материјали наменети за локалното производство како и за надокнадата (регресот) на разликите станати во цените при продажба на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), и г) другите прописи што се во спротивност со одредбите од оваа наредба.

Бр. 12000

2 Јуни 1951 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

279.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/48 и 90/48) издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИТЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

I. Со извоз и увоз можат да се занимаваат сите државни стопански претпријатија, стопанските здруженија, претпријатијата на задружниците и на опште-

ствените организации, како и други стопански организации, кои ќе добијат одделно одобрение од Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ да имаат право да вршат работи на извоз и увоз.

II. За да им издаде одобрение да имаат право да вршат работи на извоз и увоз Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ на претпријатијата, на стопанските здруженија и на друге стопански организации, треба тие да ги исполнуваат следните услови:

1) да имаат соодветна организација за вршење работи на извоз и увоз;

2) да имаат стручен комерцијален кадар. Стручноста на комерцијалниот кадар треба да се состои во познавањето: техниката на надворешната трговија, девизните и други позитивни прописи, режимот на надворешната трговија на странските земји, техниката околу плаќањето и наплатите, како и во способноста на самостојно преговарање и склучување на купопродајни договори во земјата и во странство и во добро познавање на некои од странските потребни јазици.

III. Молбата за издавање одобрение да се вршат работи на извоз и увоз треба да содржи, покрај податоците од точ. II на оваа наредба, и следни податоци:

1) точен назив (фирма) и седиште;

2) точна адреса, поштенски фах, телеграфска адреса и главни броеви на телефоните;

3) ири кој орган, кога и под кој број е извршена регистрација на оснивањето на претпријатието односно на стопанската организација и каде е тоа објавено;

4) вид на претпријатието по предметот на работењето (производително, трговско и др.);

5) кој му е надлежен стопанско-управни орган односно на која општествена или задружна организација е претпријатието;

6) предмет на работењето;

7) список на артиклите што ќе се извозат и увозат;

8) име и презиме и точна адреса на раководителот на претпријатијатието, на стопанското здружение, односно на стопанската организација.

IV. Молбите за издавање одобренија да можат да се вршат работи на извоз и увоз, со потребни образложенија, ќе се поднесуваат до главните управи за извоз и увоз на поодделни народни републики, кои ги испитуваат наводите на молбата и проверуваат дали молбителите ги исполнуваат условите од точ. II од оваа наредба, а потоа со своето мнение ги спроведуваат до Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

Сојузните претпријатија и другите стопански организации од сојузен карактер ќе поднесуваат молби за издавање одобренија за да можат да се вршат работи на извоз и увоз непосредно до Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ, које ги испитува само наводите на молбата.

V. Претпријатијата, стопанските задруженија и другите стопански организации што ќе добијат одобрение да ги вршат работите за извоз и увоз, ќе бидат уписани во регистрот на претпријатијата што можат да се занимаваат со извоз и увоз, а кој се води при Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ.

VI. Претпријатијата, стопанските здруженија и другите стопански организации, кои што ќе добијат одобрение за вршење работи на извозот и увозот и со самото тоа во смисла на точ. V од оваа наредба се регистрираат кај Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ, должни се да го известуваат Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ за сите измени што ќе настанат кај нив, а се однесуваат на податоците од точ. II и III од оваа наредба.

VII. Сите до сега издадени одобренија за вршење работи на увозот и извозот и извршените регистрации на тие одобренија кај Министерството на надворешната трговија на ФНРЈ, во смисла на Наредбата на Министерот на надворешната трговија на

ФНРЈ бр. 33289 од 24 август 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/50), остануваат во сила.

VIII. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата на Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ за регистрацијата на стопанските претпријатија и здруженија на производителните претпријатија што се занимаваат со работи на увоз и извоз бр. 33289 од 24 август 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/50).

280.

Врз основа на чл. 4, 5 и 6 од Уредбата за II народен заем на Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ и врз основа на чл. 6 од Правилникот за извршување на Уредбата за II народен заем на Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА АМОРТИЗАЦИОНИОТ ПЛАН И ПЛАНОТ НА ЗГОДИТОЦИТЕ НА II НАРОДЕН ЗАЕМ НА ПЕТГОДИШНИОТ ПЛАН НА РАЗВИТОКОТ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО НА ФНРЈ**

1. Износот на заемот се утврдува на 5.234.000.000 динари.
2. Амортизацијата на заемот, исплатата на каматата и на згодитоците ќе се врши според следниот план:

Извлекување	Остаток на долгот	Полгодишна отплата	5% камата	3% фонд на згодитоците	полгодишен ануитет
1	5.234.000.000	261.700.000	6.542.500	41.218.000	309.460.500
2	4.972.300.000	261.700.000	13.085.000	41.218.000	316.003.000
3	4.710.600.000	261.700.000	19.627.500	41.218.000	322.545.500
4	4.448.900.000	261.700.000	26.170.000	41.218.000	329.088.000
5	4.187.200.000	261.700.000	32.712.500	41.218.000	335.630.500
6	3.925.500.000	261.700.000	39.255.000	41.218.000	342.173.000
7	3.663.800.000	261.700.000	45.797.500	41.218.000	348.715.500
8	3.402.100.000	261.700.000	52.340.000	41.218.000	355.258.000
9	3.140.400.000	261.700.000	58.882.500	41.218.000	361.800.500
10	2.878.700.000	261.700.000	65.425.000	41.218.000	368.343.000
11	2.617.000.000	261.700.000	71.967.500	41.218.000	374.885.500
12	2.355.300.000	261.700.000	78.510.000	41.218.000	381.428.000
13	2.093.600.000	261.700.000	85.052.500	41.218.000	387.970.500
14	1.831.900.000	261.700.000	91.595.000	41.218.000	394.513.000
15	1.570.200.000	261.700.000	98.137.500	41.218.000	401.055.500
16	1.308.500.000	261.700.000	104.680.000	41.218.000	407.598.000
17	1.046.800.000	261.700.000	111.222.500	41.218.000	414.140.500
18	785.100.000	261.700.000	117.765.000	41.218.000	420.683.000
19	523.400.000	261.700.000	124.307.500	41.218.000	427.225.500
20	261.700.000	261.700.000	130.850.000	41.218.000	433.768.000
	5.234.000.000	5.234.000.000	1.373.925.000	824.360.000	7.432.285.000

3. Полгодишниот фонд на згодитоците од 41.218.000 динари, наголемен за номиналната вредност на обвезниците што ќе се извлекат со згодиток во износ од 29.277.000 динари, што изнесува вкупно 70.495.000 динари се распоредува на следен начин:

1 згодиток од	Динари	100.000
2 згодитока од	"	50.000
487 згодитоци од	"	10.000
2617 згодитоци од	"	5.000
26.170 згодитоци од	"	2.000
29.277 згодитоци	Динари	70.495.000

Бр. 12091

1 јуни 1951 година
БелградМинистер на финансите на ФНРЈ,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

281.

Врз основа на чл. 41 од Правилникот за приправничката служба, стручните испити и стручните курсеви во правната струка и за преминот на службениците од други струки во правна струка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 94/49) и чл. 4 од Уредбата за должноста да се полага стручен испит на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/50) донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПИТУВАЊЕТО НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ПРАВНАТА СТРУКА ШТО НЕ ПОЛАГААТ СТРУЧЕН ИСПИТ**

I. Службениците од правната струка што не полагаат стручен испит ќе бидат испитани, во змисла на

IX. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

V бр. 15566

7 јуни 1951 година

Белград

Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,
инж. Миленције Половиќ, с. р.

членот 41 од Правилникот за приправничката служба, стручните испити и стручните курсеви во правната струка и за преминот на службениците од други струки во правната струка од оние правни области што ќе ги определи старешината, односно органот надлежен за назначување.

Испитувањето ќе се определува од следните правни области:

- 1) Теорија на државата и правото (основи);
- 2) Историја на Народната власт;
- 3) Уставно устројство на ФНРЈ (вклучувајќи го изборниот систем и принципите на организацијата и задачите на народните одбори);
- 4) Принципи на организацијата и функционирањето на државната управа;

- 5) Стопански систем и стопанско законодавство на ФНРЈ;
 6) Политичка економија;
 7) Граѓанско и фамилијарно право;
 8) Кривично право;
 9) Трудово право;
 10) Управна постапка;
 11) Меѓународно јавно право;
 12) Меѓународно приватно право.

При определувањето од кои правни области поодделни службеници од правната струка ќе бидат испитани надлежниот старешина односно органот надлежен за назначување ќе го земе во обзир стручното знаење со кое службеникот располага и потребата на неговото стручно издигање. При тоа ќе води сметка да бидат, по правило, сите службеници од правната струка испитани од правните области цитирани под 1—6, доколку не ги совпадале тие правни области на курсеви, школи, предавања и слично.

II. Ова решение влегува во сила со денот на потпишувањето.

Бр. 1477
 29 мај 1951 година
 Белград

Претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

282.

Врз основа на чл. 26 од Уредбата за елементите на цената на чинењето, акумулацијата, фондот на раководството и за централниот фонд на државните индустриски производителни претпријатија од локално значење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/48), а во врска со чл. 4 од Уредбата за слободна продажба и за цените на стоките за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/50 и 3/51), донесуваме

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ВИСИНАТА И НАЧИНОТ ЗА УПЛАТА НА ДОПРИНОСОТ ЗА ФОНДОТ ЗА РАКОВОДСТВОТО И НА СРЕДСТВОТА ЗА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ ОД ОСТВАРЕНАТА ПАЗАРИШНА ДОБИВ

1. — Точ. 2) од Решението за висината и начинот за уплата на доприносот за фондот на раководството и на средствата за слободно располагање на државните производителни претпријатија од локално значење од остварената пазаришна добив („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/49) се менува и гласи:

„2. Износите на доприносите што се одвиваат во смисла на точ. 1 од а) и б) на ова решение, ќе ги уплатуваат споменатите производителни претпријатија на одделни банковни сметки на околинскиот односно градскиот народен одбор под чија стопанска управа се наоѓаат, и тоа најдоцна до 10-ти во месецот за сите износи одбивени во минатиот месец.

Централата на Народната банка на ФНРЈ е должна да отвори одделни сметки за уплата на доприносите по ова решение, и тоа одделно за секој околински односно градски народен одбор. Називите на овие одделни сметки гласат: „Сметка на делот од пазаришната добив на локалното стопанство за фондот на раководството на претпријатието“ и „Сметка на делот од пазаришната добив за слободно располагање на претпријатието“.

Претседателот на советот за преработувачка индустрија на народната република во согласност со министерот на финансите на народната република ќе издаде поблиски напатствија за распоредбата и користе-

њето на средствата од доприносите книжени на одделните банковни сметки на народните одбори“.

2. — Советот за преработувачка индустрија на народната република ќе пропише напаствије за пренесувањето на нераспоредените акумулирани средства на доприносите, по состојбата на денот на влегувањето во сила на ова решение, и тоа од „Сметката на делот од пазаришната добив на локалното стопанство за фондот на раководството на претпријатието“ и од „Сметката на делот од пазаришната добив на локалното стопанство за слободно располагање на претпријатието“ кај Народната банка на ФНРЈ на одделни сметки на народните одбори отворени во смисла на претходната точка од ова решение.

3. — Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 1728
 8 јуни 1951 година
 Белград

Министер на Владата на ФНРЈ —
 Претседател на Стопанскиот совет,
 Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ —
 Претседател на Советот за преработувачка индустрија,

Рато Дугоњкиќ, с. р.
 Министер на финансите на ФНРЈ,
 Добривоје Радосављевиќ, с. р.

283.

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за установување нови групи работи и платни разреди во уредбите што постоат за платите на работниците и учениците во стопанството и за определување специјални додатоци за вршење нарочни работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 95/48), а по предлог од Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПЛАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА РАСПОРЕДЕНИ ВО ЧЕТВРТИОТ ПЛАТЕН РАЗРЕД

1) Месечната плата на учениците во трговијата кои после навршените 24 месеци учење до навршени 36 месеци учење се распоредуваат во IV платен разред — изнесува 1850.— динари.

2) Месечната плата на учениците во трговијата на IV платен разред, наголемена во смисла на точ. 1 од Решението за наголемување месечните плати на учениците во трговијата во поодделни бранши на трговијата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/50), изнесува:

- а) за учениците запослени во трговијата на боп, хемикалии и железо..... 2.120.— динари;
- б) за учениците запослени во трговијата на овоштие и зарзават..... 2.030.— динари.

3) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, а плаќањето по него ќе се врши почнувајќи од 1 април 1951 година.

Бр. 7140
 10 април 1951 година
 Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
 Претседател на Стопанскиот совет,
 Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
 Претседател на Советот за промет со стоки,
 Осман Карабеговиќ, с. р.

284.

Врз основа на чл. 5 ст. 2 од Уредбата за времените норми и времените технички прописи во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/47), по предлог од Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Советот за градежни работи на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА СПЕЦИФИЧНИОТ КАРАКТЕР НА ГРАДЕЖНИТЕ РАБОТИ НА ИЗВОДЕЊЕ ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ ВОДОВИ ОД СЛАБА СТРУЈА**

1) Работите на изводење телеграфско-телефонски водови од слаба струја се сметаат како градежни работи од специфичен карактер.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 6881

18 април 1951 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај и врски,

Тодор Вујасиновиќ, с. р.

Согласен:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за градежни работи,
Љубчо Арсов, с. р.

285.

Врз основа на чл. 8 од Уредбата за снабдување на населението („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/48) и чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на Уредбата за слободната продажба и цените на стоките од широката потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/51), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЊЕТО НА МАЛО ПРЕРАБОТКИТЕ НА ТУТУН, ЦИГАРПАПИР И КИБРИТ**

1. Преработките на тутун, цигарпапир и кибрит можат во иднина да ги продаваат на мало:

а) претпријатијата на инвалидските организации во своите продавници;

б) државните трговски претпријатија на мало во своите продавници (за мешовита стока, колонијална стока, папирници, книжарници);

в) земјоделските задруги во своите продавници (за мешовита стока, колонијална стока, папирници, книжарници);

г) угостителските претпријатија во ресторанти, кафани, хотели, бифеи и сл.

Сите продавачи на мало на преработки на тутун, цигарпапир и кибрит должни се да се регистрираат задолжително кај надлежното поверенство на трговијата и снабдување на околинскиот (градскиот) народен одбор.

2. Продажбата на големо на преработките на тутун, цигарпапир и кибрит ќе ја вршат исклучително претпријатијата на инвалидските организации.

Претпријатијата од претходниот став должни се во своето работење да постапуваат подеднако спрема сите продавачи на мало на преработки на тутун, цигарпапир и кибрит.

3. На продавачите на мало на преработките на тутун, цигарпапир и кибрит им припаѓа работен прописан со Решението за работите за преработки на тутун, цигарпапир и кибрит бр. 4116 од 17 март 1951 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/51).

4. Ова решение ќе се применува веднаш.

Бр. 7966

7 јуни 1951 година

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет со стоки,
Осман Карабеговиќ, с. р.

286.

Врз основа на чл. 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, а по испитувањето условите од чл. 14, 15 и 16 од овој закон, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ПРОТИВПОЖАРНИОТ СОЈУЗ НА ФНРЈ**

Се одобрува според поднесените правила и програма на работата оснивањето и работењето на Противпожарниот сојуз на Федеративна Народна Република Југославија со седиште во Белград, а со дејност на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

IV бр. 18525

4 јуни 1951 година

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
Министер на внатрешните работи,
Александар Ранковиќ, с. р.

287.

Врз основа на членот 13 точ. д) од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни собранија, а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 од овој закон, донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗОТ НА ДРАМСКИТЕ УМЕТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се одобрува според поднесените правила и програма на работата оснивањето и работењето на Сојузот на драмските уметници на Југославија со седиште во Белград, а со дејноста на територијата на Федеративна Народна Република Југославија.

Бр. 12742

13 април 1951 година

Потпретседател на Владата на ФНРЈ
Министер на внатрешните работи на ФНРЈ,
Александар Ранковиќ, с. р.

288.

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за задолжително полагање на стручните испити на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/50), пропишувам

НАПАТСТВО**ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ (НАМЕСТЕНИЦИТЕ) НА ЗАДРУЖНИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. За да им се овозможи полагањето на стручните испити и на службениците (наместениците) на задружните и на општествените организации највисоките управни органи на задружните односно на општествените организации можат да одлучат нивните службеници (наместеници) да полагаат стручни испити по прописите што важат за државните службеници и пред испитни комисии пред кои што полагаат стручни испити државните службеници.

2. На службениците (наместениците) на задружните односно на општествените организации што ќе положат стручен испит по програмите и пред комисиите што се предвидени за државните службеници, им се признава тој испит при преминувањето во државна служба.

3. За кое звање ќе полагаат стручен испит поодделни службеници (наместеници) ќе определат надле-

жните органи на задружните односно на олштествение организацији според стручната спрема и работите што ги извршува службеникот (наместеникот), алачот на прописите за струките и звањата.

4. Ова напатствие влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 574

29 април 1951 година

Секретар на Владата на ФНРЈ
за персонална служба,
Вељко Зековиќ, с. р.

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ по извршеното упоредување со изворниот текст установи дека во Кривичниот законик на македонски јазик, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 13 од 9 март 1951 година, се поткрале долу цитираните грешки и дава следна

ИСПРАВКА

НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

1) Во чл. 48 ст. (1), петтиот ред зборовите „помала“ и „поголема“ да се заменат со „помал“ и „поголем“;

2) Во чл. 84 првиот став, третиот ред наместо „од издржувањето“ треба да стои „од извршувањето“;

3) Во чл. 169 ст. (4), четвртиот ред, наместо „докажувања“ треба да стои „докажува“;

4) Во чл. 195, вториот став, наместо „(3)“ треба да се стави „(2)“;

5) Во чл. 352, ст. (1), четвртиот ред наместо „тешки“ треба да се стави „штетни“.

Од Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Белград.

Министерството на финансите на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Решението за пресметување и уплатување на пазаршната добивка на материјалот за градење што е наменет за инвестиции, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 22 од 2 мај 1951 година се поткрале долу цитираните грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ПАЗАРИШНАТА ДОБИВКА НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ШТО Е НАМЕНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

На почетокот на став 2 точ. 2) и на почетокот на точ. 4) место зборовите: „Државните и задружните занаетчиски дуќани“ треба да стои: „Државните, задружните и приватните занаетчиски дуќани“.

Бр. 1468. — Од Министерството на финансите на ФНРЈ, 19 мај 1951 година.

Министерството на финансите на ФНРЈ по извршеното сравнување со изворниот текст установи дека во текстот на Наредбата за цените на материјалот за градење што е наменет за инвестиции, објавен во „Службениот лист на ФНРЈ“, бр. 22 од 2 мај 1951 година се поткрале долу цитираните грешки, и дава следна

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИЈАЛОТ ЗА ГРАДЕЊЕ ШТО Е НАМЕНЕТ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

1) Во точ. 7 место зборовите: „по цените определени во смисла на ставот 1 точ. 1 на оваа наредба, тоа разликата помеѓу тие цени и определените појаски единствени цени да ја уплатуваат како разлика во цените во смисла на прописите што постојат.“ треба да стои: „по повисоките единствени (комерцијални) цени формирани во смисла на прописите од Решението за формирање повисоките единствени цени (комерцијални) цени за сировини, полупроизводи и производи

(материјали за репродукција) и за испораките што ќе се вршат по тие цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9.51).“

2) Во ставот 2 точ. 9 во претпоследниот ред помеѓу зборот „тие“ и „определени“ треба да се стави зборот „цени“ и на крај на истиот став место точка треба да се стави запирка и да се додаде: „доколку се во прашање материјали за градење што се наменети за инвестиции“.

Бр. 1468. — Од Министерството на финансите на ФНРЈ, 19 мај 1951 година.

ВНИМАНИЕ НА ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ

Во „Службениот лист на ФНРЈ“ бр. 26/51 испратена е до сите претплатници чековна уплатница за доплата на претплатата до крајот на годината. Срокот за уплата е 15 јули о. г. На сите кои до тој срок не ќе ја уплатат разликата од 250 дин. за еден примерок ќе им биде обуставено натамошното испраќање на „Службениот лист на ФНРЈ“.

СОДРЖАЈ:

	Страна
274. Уредба за укинување Генералната дирекција на трговската морнарица на Министерството на поморството на ФНРЈ — —	397
275. Наредба за откупната државна (сврзана) цена за мак-опнум — — —	397
276. Решение за потврда на Спогодбата за сузбивање на компировањата златица — — —	397
277. Наредба за ревизија на набавките на машини и уреди од увозот — — —	399
278. Наредба за сроковите за уплата на данокот на промет на производите и на пазаршната добив — — —	399
379. Наредба за издавање одобренја за вршење работите на извозот и увозот — — —	400
280. Решение за амортизациониот план и планот на згодитоците на II народен заем на Петгодишниот план на развитокот на народното стопанство на ФНРЈ — — —	401
281. Решение за испитување на службениците од правната струка кои што не полагаат стручен испит — — —	401
282. Решение за изменување и дополнување на Решението за висината и начинот за уплата на доприносот за фондот на раководство и на средствата за слободно располагање на државните производителни претпријатија од локално значење од остварената пазаршна добив — — —	402
283. Решение за платите на учениците во трговијата распоредени во IV платен разред — — —	402
284. Решение за специфичниот карактер на градежните работи на изводење телеграфско-телефонски водови од слаба струја — — —	403
285. Решение за начинот на продавањето на мало преработките на тутун, цигарпапир и кибрит — — —	403
286. Решение за одобрување на оснивањето и работењето на Противпожарниот сојуз на ФНРЈ — — —	403
287. Решение за одобрување оснивањето и работењето на Сојузот на драмските уметници на Југославија — — —	403
288. Напатствие за полагање стручни испити на службениците (наместениците) од задружните и друштвените организации — — —	403
Исправка на Кривичниот законик — — —	404
Исправка на Решението за пресметување и уплатување на пазаршната добивка на материјалот за градење што е наменет за инвестиции — — —	404
Исправка на Наредбата за цените на материјалот за градење што е наменет за инвестиции — — —	404